

ЈАБОЛКО

МАКЕДОНИЈА

ИЗГЛЕД НА ОВОШТАРНИК

02.05.2009



- Површина 1,5 ha
- Овоштарникот е посаден пред година дена
- Не се користени никакви синтетички минерални ѓубрива
- Користен е fino гранулиран калциум и зеолит при садење, на основниот дел на површината на почвата
- Минатиот вегетациски период вршено е третирање со Herbagreen

ЦВЕТ

10.05.2009.



II-ро ТРЕТИРАЊЕ

15.05.2009



ПОСЛЕ II-иот ТРЕТМАН

- Првото третирање со Herbagreen беше одамна.
- Во билките останале трагови од позитивното делување од минатогодишното третирање.
- Делува калциумот и зеолитот кои се депонирани во почвата од садењето.
- На листовите се гледа дека тие се сјајни, се создава восочен слој од зголемената фотосинтеза, поради зголемениот број на хлоропласти под дејство на Herbagreen-от.
- После второто третирање со Herbagreen, плодовите веќе беа заврзани.
- Младите почнаа интензивно да се развиваат.

ВИДЛИВИ ПЛОДОВИ


28.05.2009.



Јаболката почнаа со плодоносење, подобар развој на хабитус


РАЗЛИКА О/І

20.06.2009.



РАЗЛИКА О/III

05.07.2009



Минатата
година
само 1х

РАЗЛИКА

- Посебно е впечатлива разликата помеѓу нетретирани и три пати третирани јаболка со Herbagreen
- Третираните се убави и со добро развиен хабитус ,со поголем раст, со повеќе млади кои ќе бидат родни гранки наредната година, со поголема количина лисна маса
- На третираните има повеќе плодови кои се подобро развиени и со изедначена големина и зрелост
- Посебно е голема разликата на горната лева снимка има нетретирани ред од оваа година, а минатата година третирани само еднаш и постои голема разлика од останатите

БЕРБА

СРЕДИНА НА 8. МЕСЕЦ



ВО БЕРБА

- Бербата на плодовите се врши сукцесивно
- Родот во просек е 2 – 5 kg по стебло
- За јаболката третирани повеќе пати (5, 6) карактеристично е дека сите плодови созреваа подеднакво ,беа поголеми и побројни, не паѓаа и покрај сушата и екстремните температури ова лето
- Беа посочни, повкусни, а покожицата на нив беше сјајна
- Времето на складирање е битно продолжено во однос на нетретираните или помалку пати третирани

ПОЧЕТОК И БЕРБА

01.05.2009.



16.08.2009.



ВТОР ПРИМЕР

17.08.2009.



Овоштарник третиран 5 пати со Herbagreen

ПЛОДОВИ И МЛАДИ ГРАНКИ

17.08.2009.



Млади гранки и плодови

ЗАКЛУЧОК

- Јаболката се очигледен пример на позитивното делување на Herbagreen-от на сите процеси на растението.
- Останати се траги од позитивното делување од минатогодишното третирање на растенијата , така што полесно и побрзо започнаа со почеток на вегетацијата.
- Пупките беа појаки и погустии, така да растенијата со развиени листови и цветови побрзо се развиваа , а после првото третирање се продолжи со забрзано темпо.
- Младите побрзо се развиваа во гранките, така што побрзо одрвенија.
- Плодовите порано се заврзаа, што доведе до побрзо и рамномерно развивање, плодовите беа здрави и не опаѓаа поради неповолните еколошки фактори . Обраните плодови, времето на складирање битно е продолжено поради калциумот кој имаше важна улога во поकोжцата играјќи важен заштитен фактор . Плодовите беа повкусни и посочни, убави на изглед поради сјајната покожица.
- Листовите беа големи, дебели и темно зелени поради зголемениот број на хлоропласти , односно молекули хлорофил кои се повеќе и повеќе се развиваа со зголеменоит број на третмани со Herbagreen, убрзувајќи ги сите физиолошки процеси во растенијата и овозможувајќи да се одвиваат и во услови –неповолни фактори (суша, топлина, недостаток на светлина) .
- Можда битно е да се напомене дека не дојде до пукање на гранките од силниот род кој се развиваа на поедини дрва.
- Кај постарите овоштарници кои се третирани 5X видливо е исто богатство на плодови, лисна маса, како и на млади, кои докажуваат дека дрвото е во полна снага , сигурна и во богатиот род во наредната година.